



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 26 октомври 1974
Скопје
Број 41
Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

467.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РИБАРСТВО НА СРМ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Заводот за рибарство на СРМ — Скопје што го донесе Работната заедница на Заводот на ден 24 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2366
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гого Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

468.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Заводот за овоштарство на Социјалистичка Република Македонија — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Заводот на ден 14 февруари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2367
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гого Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

469.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРИМЕНА НА РАДИОИЗОТОПИ ВО СТОПАНСТВОТО — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството — Скопје, што го утврди Соборот на работните луѓе на Центарот на ден 24 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2368
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гого Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

470.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 12 став 2 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА УГОСТИТЕЛСКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА — ОХРИД

I

Се потврдува Статутот на Вишата угостителска туристичка школа — Охрид што го донесе Соборот на работните луѓе на Школата на ден 25 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2369
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гого Николовски, с. р. Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.

471.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Институтот за фолклор — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Институтот на ден 11 јули 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2370
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гого Николовски, с. р. Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.

472.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО НА СРМ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Заводот за унапредување на сточарството на СРМ — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Заводот на ден 21 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2371
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гого Николовски, с. р. Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.

473.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И Винарството НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Заводот за унапредување на лозарството и винарството на Социјалистичка Република Македонија — Скопје што го усвои Соборот на работните луѓе на Заводот на ден 17 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2372

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политич-киот собор,
Претседател на Соборот на здружениот труд,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

474.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 66 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70, 20/71, 35/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД — СКОПЈЕ

I

Се дава согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје што го усвои Соборот на работните луѓе на Заводот на ден 26 март 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2373

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политич-киот собор,
Претседател на Соборот на здружениот труд,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

475.

Врз основа на член 318 став 2, член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 52 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70, 21/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСНО-ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА — ОХРИД

I

Се дава согласност на Статутот на Специјалната болница за косно-зглобна туберкулоза — Охрид што го донесе Советот на Болницата на ден 25 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2374

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политич-киот собор,
Претседател на Соборот на здружениот труд,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

476.

Врз основа на член 318 став 2, член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 став 2 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ДРАМА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ

I

Се дава согласност на одредбите на Статутот на организацијата на здружен труд Драма на Македонскиот народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи што го донесе Соборот на работните луѓе на 18 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2375

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политич-киот собор,
Претседател на Соборот на здружениот труд,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

477.

Врз основа на член 318 став 2, член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОПЕРА И БАЛЕТ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ

I

Се дава согласност на одредбите на Статутот на организацијата на здружен труд Опера и балет на Македонскиот народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи што го донесе Соборот на работните луѓе на 17 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2376

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

478.

Врз основа на член 318 став 2, член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ

I

Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука на Македонскиот народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи што ја донесе Соборот на работните луѓе на ден 22 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2377

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

479.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 12 став 3 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА — СТРУМИЦА

I

Се потврдува Статутот на Вишата земјоделска школа — Струмица што го донесе Советот на Вишата земјоделска школа на ден 25 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2378

9 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

480.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Заводот за културно-просветен и наставен филм на СР Македонија — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Заводот на ден 27 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 03-2379
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

481.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Економскиот институт на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Економскиот институт на ден 12 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 03-2380
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

482.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 12 став 3 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Филозофскиот факултет — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Филозофскиот факултет — Скопје на ден 21 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 03-2381
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

483.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 13 став 2 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ
ЗА СТУДИИ И ПРОЕКТИРАЊЕ ПРИ АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Заводот за студии и проектирање на Архитектонско-градежниот факултет — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Заводот за студии и проектирање на ден 20 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 03-2382
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

484.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 12 став 3 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Архитектонско-градежниот факултет — Скопје што го донесе Советот на Архитектонско-градежниот факултет на ден 21 февруари 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2383
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.
485.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 12 став 3 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје што го донесе Соборот на работните луѓе на Технолошко-металуршкиот факултет на ден 25 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2384
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

486.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 9 став 2 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

I

Се потврдува Статутот на Народната банка на Македонија што го донесе Советот на ден 21 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2385
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р.

487.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 18 став 2 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 41/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА СТАТУТОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЦЕНСКА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ

I

Се дава согласност на одредбите на Статутот на организацијата на здружен труд — Сценска техника на Македонскиот народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи што го донесе Соборот на работните луѓе на 18 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2386
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политич- киот собор, **Гога Николовски, с. р.** Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.**

488.

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 53 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70, 21/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА**

I

Се дава согласност на Статутот на Специјалниот завод Демир Капија што го донесе Соборот на работните луѓе на Специјалниот завод на 29 декември 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2387
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политич- киот собор, **Гога Николовски, с. р.** Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.**

489.

Врз основа на член 106 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 1974 година, и на седницата на Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА СТА-
НОВИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБО-
ДИТЕЛНАТА ВОЈНА — СКОПЈЕ ЗА 1973 ГОДИНА**

I

Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во Народноослободителната војна — Скопје, за 1973 година, што Управниот одбор на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во НОВ ја донесе на седницата одржана на 20 март 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2343
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политич- киот собор, **Гога Николовски, с. р.** Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.**

490.

Врз основа на член 318, став 2, а во врска со член 89 и 315 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА
КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ОПТО-
ВАРУВАЊАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД И ГРАЃАНИТЕ ВО 1974 ГОДИНА**

I

Се дава согласност на Договорот за критериумите и за висината на оптоварувањата на организациите на здружениот труд и граѓаните во 1974 година, склучен во јуни 1974 година, меѓу републиките и автономните покраини.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2344
9 октомври 1974 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

246.

Врз основа на член 25 став 1 точка 22 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 28 јуни 1974 година, донесе

ДЕЛОВНИК

НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој деловник се утврдуваат правилата за работа на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово (во натамошниот текст: Собрание).

Член 2

Деловникот содржи одредби за верификација и престанување на мандатот на делегатите, за правата и должностите на делегатите, за начинот на свикување и претседавање на седниците, за одлучувањето, за актите на Собранието и постапката за нивното донесување, за изборот, правата и должностите на претседателот на Собранието и претседателите на соборите на Собранието, за изборот на органите и телата на Собранието, како и другите одредби за избор и именување.

Деловникот содржи одредби и за други прашања во врска со работата на Собранието.

Член 3

Работите од својот делокруг Собранието ги врши на заедничка седница на сите собори на делегатите, на одвоени седници на надлежните собори на делегатите и на посебни седници на одделните собори на делегатите, во согласност со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, Статутот на Заедницата и овој деловник.

За вршење одредени работи и задачи од својот делокруг, Собранието формира комисији и други постојани и повремени работни тела.

Член 4

Во работата на Извршниот одбор на Собранието, како и во работата на постојаните и повремени работни тела на Собранието, сообразно се применуваат одредбите на овој деловник.

Член 5

Одредбите од овој деловник се задолжителни за сите лица кои присуствуваат на седниците и учествуваат во работата на Собранието.

Член 6

Работата на Собранието е јавна.

Член 7

Собранието го претставува претседателот на Собранието.

Член 8

Собранието го употребува печатот на Заедницата.

Печатот на Заедницата има тркалезна форма во чии концентрични кругови е впишан текстот: Социјалистичка Република Македонија — Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово.

II. ВЕРИФИКАЦИЈА И ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

1. Верификација на мандатот на делегатите

Член 9

Верификацијата на мандатите на делегатите на соборите на делегатите на Собранието се врши на првата заедничка седница на новоизбраните собори.

Член 10

Првата заедничка седница на соборите на делегатите на Собранието за верификација на мандатите и за конституирање, се одржува најдоцна петнаесеттиот ден од денот на одржаните избори.

Првата заедничка седница на соборите на делегатите на Собранието ја свикува и со неа раководи до изборот на претседателот на Собранието, претседателот на Собранието на кој му истекол мандатот.

Член 11

Избраните делегати пред почетокот на седницата му ги предаваат на претседавачот уверенијата за избор.

Претседавачот ги предава уверенијата на Верификационата комисија.

Член 12

Верификационата комисија, врз основа на извештајот на Изборната комисија и изборните акти, ја испитува правилноста на спроведените избори и за тоа на соборите на делегатите им поднесува извештај и свој предлог.

Член 13

По извештајот на Верификационата комисија соборите на делегатите водат заеднички претрес. Делегатите на секој собор гласаат одделно за потврдување на своите мандати.

Ако комисијата не оспорила ниту еден од мандатите, гласањето по извештајот се врши целосно. Ако комисијата оспорила некој мандат, прво се гласа за неоспорените мандати, а потоа одделно за секој оспорен мандат.

Соборот на делегатите може да го одложи донесувањето на одлука за верификација на одделен мандат за да се испита правилноста на спроведените избори. Одлагањето на донесување одлука за верификација на одделен мандат не може да трае подолго од два месеца.

Член 14

Делегатот чиј мандат е оспорен има право да присуствува на седниците на соборот во кој е избран и да учествува во неговата работа без право на одлучување.

2. Престанување на мандатот на делегатите

Член 15

На делегатот му престанува мандатот во случаите утврдени со закон.

Член 16

Секој делегат на собор на делегатите на Собранието има право да поднесе оставка.

Оставката се поднесува писмено до претседателот на соборот во кој е избран делегатот. Делегатот што поднел оставка има право писмено да ги изнесе причините за оставката.

Претседателот на соборот кој ја примил оставката, ја упатува на разгледување на Комисијата за избор и именување.

Член 17

Комисијата за избор и именување ја разгледува поднесената оставка на своја седница. На оваа седница делегатот може и усмено да ја образложи својата оставка, во колку не ја образложил во писмениот поднесок.

По разгледување на поднесената оставка, Комисијата за избор и именување му поднесува на соборот извештај со свој предлог.

Член 18

Комисијата за избор и именување му поднесува на Соборот на делегатите извештај и за секој друг случај што претставува основ за престанок на мандатот на делегат.

Врз основа на извештајот на Комисијата за избор и именување, соборот на делегатите го утврдува престанокот на мандатот на делегатот.

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

Член 19

Делегатот во соборот на делегатите на Собранието има права и должности утврдени со Уставот, со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, Статутот и овој деловник.

Член 20

Делегатот се здобива со своите права и должности по верификацијата на мандатите.

Член 21

Делегатот има право и должност да присуствува на заедничката седница на сите собори на делегатите на Собранието, на седниците на соборот во кој е избран за делегат и на седниците на органите и телата на Собранието.

Член 22

Делегатот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седниците на Собранието и неговите собори, како и на седниците на органите и телата на Собранието во кои е избран должен е за тоа благовремено да го извести свикувачот на седницата.

За присуството на делегатите на седниците од претходниот став се води евиденција.

Член 23

Делегатот има право и должност да учествува во работата на седниците и во одлучувањето.

Делегатот е должен при заземањето на ставови по прашањето за кое се одлучува на седниците да поставува во согласност со насоките и основните ставови на делегацијата од која е избран за делегат, со уважување на интересите и ставовите на другите делегати и пошироките општествени интереси и потреби.

Делегатот е самостоен во определувањето и гласањето по прашањата за кои се одлучува на седниците.

Член 24

Делегатот има право на Извршниот одбор и другите тела на Собранието и на секретарот на Заедницата да им поставува прашања што се однесуваат на нивната работа или на работите од нивна надлежност.

Прашањето може да се постави на седница усно, а во времето меѓу две седници писмено преку претседателот на Собранието.

Член 25

На усно поставеното прашање се одговара по правило на седницата на која е поставено. На одделни прашања одговор може да се даде и на наредната седница.

Член 26

Писменото прашање претседателот на Собранието го доставува непосредно на органот односно работното тело на кое се однесува.

На писмено поставеното прашање се одговара на првата наредна седница ако прашањето било поставено најдоцна 15 дена пред денот определен за одржување на седницата.

Член 27

По примениот одговор делегатот што го поставил прашањето може да постави дополнително прашање.

По примениот одговор на поставеното прашање и на дополнителното прашање, делегатот може да предложи предметот на кој се однесува прашањето да се стави на дневен ред на истата или на една од наредните седници. За предлогот одлука се донесува без претрес.

Член 28

Делегатот има право постојано и редовно да биде известуван за сите прашања и проблеми чие познавање му е потребно за правилно вршење на делегатската функција, а особено за остварување на политиката што ја утврдува Собранието, за спроведување на Статутот и другите самоуправни општи акти што ги донесува Собранието.

Член 29

Делегатот е должен да ги известува избирачите од својата делегатска единица односно делегациите од кои е избран за својата работа и за работата на Собранието и е одговорен пред нив за својата работа.

Член 30

Делегатот е должен во делегатската единица односно во делегациите од кои е избран да побара мислење за прашањата што се расправаат во Собранието и за проблемите во врска со примената на Статутот и другите самоуправни општи акти на Собранието и во врска со тоа да поднесува предлози за донесување, изменување или дополнување на општите акти, како и за преземање на други соодветни мерки.

Член 31

Функцијата делегат е почесна општествена функција.

Правото на надоместок на личен доход, на патните трошоци и трошоците за вршење на делегатската функција, се уредува со посебен општ акт што го донесува Собранието.

IV. ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СИТЕ СОБОРИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО

1. Делокруг на заедничката седница

Член 32

На заедничката седница на сите собори на делегатите, Собранието:

- 1) избира и разрешува претседател на Собранието и негов заменик;
- 2) донесува Статут на Заедницата;
- 3) донесува Деловник на Собранието;
- 4) одлучува за формирање на комисии и други работни тела на Собранието;
- 5) избира и разрешува претседатели и членови на органите и телата на Собранието;
- 6) именува секретар на Заедницата и работници во Стручната служба со посебни овластувања и одговорности — работници на раководни работни места;

7) врши и други работи определени со Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, Статутот на Заедницата и овој деловник.

2. Свикување

Член 33

Заедничката седница на сите собори на делегатите ја свикува претседателот на Собранието, а во негово отсуство неговиот заменик.

Член 34

Претседателот на Собранието е должен да сви-ка заедничка седница на сите собори на делегатите ако тоа го побараат:

- 1) еден од соборите на делегатите,
- 2) Извршниот одбор.

Член 35

Поканата за заедничка седница на сите собори им се испраќа на делегатите најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата.

Со поканата на делегатите им се доставува и предлогот на дневниот ред и соодветниот материјал за прашањата што се предлагаат на дневен ред.

По исклучок, во итни случаи, претседателот на Собранието може да свика заедничка седница на сите собори и во рок покус од осум дена, а дневниот ред за оваа седница да го предложи и на самата седница.

3. Дневен ред

Член 36

Предлогот на дневниот ред на заедничката седница на сите собори на делегатите го сочинува претседателот на Собранието, во соработка со претседателот на Извршниот одбор и секретарот на Заедницата.

Член 37

Дневниот ред на заедничката седница на сите собори на делегатите се утврдува по предлог на претседателот на Собранието во почетокот на седницата.

Утврдениот дневен ред не може да се менува.

Член 38

Секој делегат може и на седницата да предложи на дневен ред за таа седница да се стави определено прашање, но е должен да ја образложи итноста на тој предлог.

За итноста на предлогот што го ставил делегатот се расправа ако неговиот предлог го поддржат уште најмалку 10 делегата.

4. Работа на седницата

Член 39

Седницата ја отвора и со неа раководи претседателот на Собранието, а во негово отсуство заменикот на претседателот.

Ако и потпретседателот е отсутен, седницата ја отвора најстариот по години делегат и со неа раководи до изборот на делегат кој ќе претседава на седницата.

Член 40

По отворањето на седницата претседателот на Собранието утврдува постоење на потребно мнозинство за одржување на седницата.

Ако се утврди дека не постои потребно мнозинство за одржување на седницата, претседателот на Собранието ја одложува седницата за определен ден и час.

Во колку во текот на седницата се утврди дека не постои потребно мнозинство, седницата ќе се прекине.

Член 41

По утврдувањето на потребното мнозинство за одржување на седницата, претседателот на Собранието го става на усвојување записникот од претходната седница.

Секој делегат во Собранието има право да стави забелешки на записникот.

За основаноста на забелешките Собранието одлучува без претрес.

Усвоените забелешки се внесуваат во записникот на седницата, а соодветните исправки и дополненија — во записникот од претходната седница.

Во колку на записникот од претходната седница нема забелешки, Собранието го усвојува записникот во целост.

Член 42

По утврдувањето на дневниот ред се преминува на претрес на одделни прашања по редоследот утврден во дневниот ред.

Член 43

По поедини точки од дневниот ред делегатите во Собранието може да се запознаваат поподробно преку известител.

Известителот е по правило член на Извршниот одбор на Собранието, а исклучително може да биде и одреден работник на Стручната служба.

Известителите по поедини точки од дневниот ред ги одредува Извршниот одбор.

Член 44

На седницата се води претрес по секое прашање од дневниот ред.

По исклучок, за одредени прашања, а по оценка на Собранието, одлука може да биде донесена без претрес.

Член 45

Секој делегат на Собранието и другите присутни лица на седницата, имаат право да учествуваат во дискусијата.

На седницата никој не може да земе учество во дискусијата пред да добие збор од претседателот на Собранието.

Член 46

Учесникот во дискусијата може да говори само за прашањето кое е на дневен ред.

Претседателот на Собранието се грижи учесникот во дискусијата да не биде спречен во своето излагање.

Учесникот во дискусијата може да го опомене на ред или да го прекине во говорот само претседателот на Собранието и тоа во случаите ако учесникот во дискусијата го нарушува редот на седницата или се оддалечи од прашањето кое е на дневен ред.

Член 47

За исто прашање учесникот во дискусијата може да се пријави за збор само еднаш.

По исклучок, може да се побара повторно учество во дискусијата заради исправка на наод што е неточно изнесен или заради дообјаснување.

Во случаите од претходниот став учесникот во дискусијата мора да се ограничи на исправката односно дообјаснувањето, а неговата дискусија не може да трае подолго од пет минути.

Собранието може да одлучи во определени случаи поединечните дискусии временски да се органичат.

Член 48

Претресот по одделно прашање трае и се води сè додека по него има пријавени дискусанти.

Претседателот на Собранието го заклучува претресот кога ќе утврди дека повеќе нема пријавени дискусанти.

По исклучок, ако претседателот на Собранието или некој од делегатите на Собранието смета дека прашањето е доволно расветлено за одлучување, може да предложи да се прекине претресот и да се пристапи кон донесување одлука и кога листата на пријавените дискусанти не е исцрпена. Предлогот за прекинување на претресот претседателот на Собранието веднаш го става на гласање.

Член 49

Во текот на претресот Собранието може да одлучи одделно прашање да се симне од дневниот ред или да се упати на претходно проучување на некој од постојните органи и тела на Собранието, на Стручната служба на Заедницата или на посебна комисија која Собранието ја именува за таа цел.

5. Одлучување**Член 50**

Претресот по прашањето што е на дневен ред на седницата завршува:

- со донесување на одлука или друг акт,
- со донесување на заклучок,
- со прост премин на наредната точка од дневниот ред.

Член 51

За донесување на одлуки на заедничката седница на сите собори на делегатите потребно е присуство на мнозинството делегати на секој собор. Ако претседателот смета дека на седницата не присуствува доволен број делегати, ќе нареди да се изврши прозивање.

Прозивањето ќе се изврши и ако тоа го побара еден делегат чие барање го подржат уште најмалку десет делегати.

Член 52

Полноважни се одлуките за кои гласало мнозинството од присутните делегати, освен ако со Статутот на Заедницата не е предвидено одлуката да се донесува со посебно мнозинство.

Член 53

Делегатите гласаат на тој начин што се изјаснуваат „за“ или „против“ предлогот или се воздржуваат од гласањето.

Член 54

Гласањето, по правило, се врши јавно.

Јавното гласање се врши со кревање рака или поименично.

Член 55

Гласањето со кревање на рака се врши на тој начин што претседателот на Собранието ги повикува делегатите да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е против предлогот и најпосле дали некој се воздржува од гласањето.

Член 56

Поименично гласање се врши кога тоа ќе го одреди претседателот на Собранието ако смета дека е потребно точно да се утврди резултатот од гласањето.

Поименичното гласање се врши со прозивање на делегатите кои при прозивањето се изјаснуваат „за“ или „против“ предлогот или се воздржуваат од гласањето.

Член 57

По исклучок, ако за тоа постојат оправдани причини, Собранието може да одлучи гласањето за одделно прашање да се изврши тајно.

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња со заокружување на зборовите „за“ или „против“.

Пребројувањето на гласовите го вршат: претседателот на Собранието и два члена кои ги избира Собранието.

Резултатот од гласањето го објавува претседателот на Собранието.

Член 58

Ако бројот на гласовите „за“ и „против“ биде подеднаков, а нема воздржани од гласање, гласањето се повторува. Ако и по повторното гласање резултатот остане ист, седницата на Собранието може да се прекине за 15 минути.

По прекилот на седницата, се продолжува со дискусијата по предлогот што е предмет на одлу-

чувањето и одново се пристапува на гласање. Во колку резултатот остане непроменет, прашањето ќе се изнесе на наредната седница на Собранието.

6. Одржување ред на седниците**Член 59**

За одржување на редот на седниците се грижи претседателот на Собранието.

Член 60

За повреда на редот на седницата, на делегатот на Собранието или лице присутно на седницата, може да се изречат следните мерки:

- опомена,
- одземање на збор,
- оддалечување од седницата.

Член 61

Мерката опомена се изрекува на делегат во Собранието или лице присутно на седницата кој со своето поведение или излагање на седницата го нарушува редот и одредбите на овој деловник.

Мерката одземање на збор се изрекува на делегат во Собранието или лице присутно на седницата кој во своето излагање го повреди редот на седницата, а на истата седница е веќе двапати опоменат за нарушување на редот.

Мерката оддалечување од седницата се изрекува на делегат во Собранието или лице присутно на седницата кој не постапува по наредбата на претседателот на Собранието кој му одземал збор или кој на друг начин ја нарушува или попречува работата на седницата, тешко го навредува Собранието, неговите делегати или други лица, или се служи со изрази што не се во согласност со достоинството на Собранието.

Член 62

Мерките опомена и одземање на збор ги изрекува претседателот на Собранието.

Мерката оддалечување од седницата ја изрекува Собранието по предлог на претседателот на Собранието.

За оддалечувањето од седницата се одлучува без претрес.

Член 63

Делегат во Собранието може да биде оддалечен само од седницата на која го повредил редот.

Делегатот во Собранието кому му е изречена мерката оддалечување од седницата должен е веднаш да ја напушти просторијата во која се одржува седницата.

Член 64

Претседателот на Собранието ќе нареди краток прекин на седницата во колку со мерките од член 60 на овој деловник не може да се одржи редот на седницата.

Член 65

Сите изречени мерки за повреда на редот на седницата се внесуваат во записникот.

7. Посебни одредби за избор**Член 66**

На првата заедничка седница на сите собори на делегатите, Собранието најнапред избира претседател и негов заменик и претседател и членови на Комисијата за избор и именување.

Предлог за избор на претседател на Собранието и негов заменик поднесува Кандидационата комисија која ја избира Собранието, врз основа на претходна консултација со општествено-политичките организации.

Кандидационата комисија се состои од претседател и два члена,

Предлог за избор на претседател и членови на Комисијата за избор и именување поднесува Кандидационата комисија или група од најмалку десет делегати.

Постапката за избор на претседател на Собранието и негов заменик и претседател и членови на Комисијата за избор и именување се врши според одредбите на овој деловник.

Член 67

Комисијата за избор и именување му поднесува на Собранието предлози за избор на органите и телата на Собранието.

Член 68

Предлозите за избор на органите и телата на Собранието се поднесуваат во вид на кандидатска листа.

Секоја кандидатска листа содржи онолку кандидати колку што се избираат членови во органите односно телата на Собранието утврдени со Статутот или друг акт.

Член 69

На седницата на Собранието за поднесените кандидатски листи се гласа во целина, по оној ред по кој се предложени.

Изборот на органите и телата на Собранието по правило се врши со јавно гласање.

Член 70

Комисијата за избор и именување му поднесува на Собранието на Заедницата и предлози за именувањата од надлежноста на Собранието на Заедницата.

Член 71

Одредбите за постапката за избор сообразно се применуваат и во постапката за разрешување.

Член 72

Изборот на делегатите на Собранието за делегати во Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување го спроведува претседателот на Собранието на Заедницата и двајца членови што ги избира Собранието од редот на своите членови.

Член 73

По однос на постапката за гласање и утврдување на резултатите од гласањето сообразно се применуваат одредбите од член 31—59 од Законот за избор на делегати и делегати во собранијата на самоуправниите интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74).

V. СЕДНИЦИ НА СОБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО

1. Самостоен делокруг на соборите на делегатите

Член 74

Во вршењето на работите од самостојниот делокруг на соборите на делегатите во Собранието утврден со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, Статутот на Заедницата и другите нејзини самоуправни општи акти, соборот на делегатите расправа и одлучува на одделна седница и е самостоен во донесувањето на одлуките.

Член 75

Седницата на собор на делегатите ја свикнува и со неа раководи претседателот на соборот, а во негово отсуство заменикот на претседателот.

Во работата на седницата на соборот на делегатите, во колку со посебни одредби не биде поинаку предвидено, сообразно се применуваат одредбите од глава IV на овој деловник.

Член 76

Во работите од надлежноста на Собранието за кои самостојно одлучува одделен собор на делегатите за полноважно одлучување потребно е мнозинство на делегатите на тој собор.

Полноважни се одлуките за кои гласало мнозинството од присутните делегати.

Член 77

Надлежниот собор на делегатите може од друг собор на Собранието да бара мислење по предлогот на актот или друго прашање што тој го претресува. Соборот од кого е барано мислењето должен е да даде мислење.

Надлежниот собор е должен да го земе во претресување мислењето на другиот собор и по него да заземе став.

2. Рамноправен делокруг на соборите на делегатите

Член 78

Во вршењето на работите од рамноправниот делокруг на два собора на делегатите во Собранието, утврден со закон, Самоуправната спогодба за основање на Заедницата, Статутот на Заедницата и другите нејзини самоуправни општи акти, надлежните собори расправаат и одлучуваат на одвоени седници, кои ги свикнуваат и со кои раководат претседателите на тие собори.

Претседателите на соборите на делегатите, се договараат за начинот и роковите за расправање на одделни прашања по кои рамноправно одлучуваат два собора на делегати и за вршење на други работи од заеднички интерес.

Член 79

Во работите од надлежноста на Собранието за кои рамноправно одлучуваат соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и соборот на делегатите на давателите на услугите, односно соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и соборот на давателите на услугите за полноважно одлучување, потребно е присуство на мнозинството на делегатите на секој надлежен собор.

Полноважни се одлуките за кои гласало мнозинството на делегатите на секој од надлежните собори. Одлуката се смета за донесена кога во двата надлежни собора е изгласана во истоветен текст.

Член 80

Претседателот на едниот од надлежните собори што го усвоил предлогот на актот го известува за тоа претседателот на другиот надлежен собор.

Претседателите на надлежните собори утврдуваат дека предлогот на актот е изгласан во истоветен текст во двата собора.

Член 81

По однос на другите прашања за работата на одвоени седници на надлежните собори на делегатите, сообразно се применуваат одредбите од глава IV на овој деловник.

3. Постапка за усогласување

Член 82

Кога по прашањето за кое рамноправно одлучуваат два собора на делегатите се утврдат противречни начела врз кои треба да се засновува актот или се утврдат различни прашања што со актот треба да се уредат како и кога при одлучувањето по предлог на актот, актот не го донесат во истоветен текст, ќе се спроведе постапка на усогласување.

Ако при одлучувањето по предлог актот, еден од надлежните собори го усвои предлогот, а другиот го одбие, натамошна постапка за донесување

на тој акт во двата собора не се спроведува, а Собранието на општината Тетово донесува одлука со која привремено се решава тоа прашање.

Член 83

За постигнување на согласност меѓу надлежните собори по спорните прашања од член 82 став 1 од овој деловник, двата собора го продолжуваат претресот по предлогот за донесување на актот, односно гласаат за спорните прашања.

Ако меѓу соборите и по два претреса еднопосредно не се постигне согласност за истоветноста на начелата врз кои треба да се засновува предлогот на актот и за прашањата што со него треба да се уредат или ако не се постигне согласност за истоветноста на текстот при одлучувањето по предлогот на актот, соборите формираат заедничка комисија, составена од еднаков број членови од едниот и другиот собор и на таа комисија ѝ доверуваат да изготви предлог за решавање на спорните прашања.

Ако во заедничката комисија не се постигне согласност или ако еден собор не го усвои предлогот на комисијата за решавање на спорните прашања, Собранието на општината донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Одлуката од член 82 став 2 и член 83 став 3 се применува до донесувањето на одлука од надлежните собори на делегатите.

4. Заедничка седница на два или сите собори на делегатите

Член 84

Во вршењето на работите од својот делокруг, соборите на делегатите во Собранието меѓусебно соработуваат.

Член 85

Во работите од надлежноста на Собранието за кои самостојно одлучуваат одделни собори на делегатите како и во работите за кои рамноправно одлучуваат соборите на делегатите на корисниците на услугите — работници, односно земјоделци и соборите на делегатите на услугите, може заради претресување на одделни прашања, ислушување на образложенија и усогласувања на ставови, да се одржи заедничка седница на два надлежни собори односно на сите собори на делегатите. Заедничката седница на два надлежни или на сите собори на делегатите се одржува врз основа на одлука на тие собори.

Заедничка седница на два надлежни или на сите собори на делегатите може да свика и претседателот на Собранието.

На заедничката седница на два или на сите собори на делегатите што се одржува врз основа на одлука на тие собори претседава претседателот на еден од соборите кого договорно ќе го определат претседателите на соборите.

На заедничката седница на два или на сите собори на делегатите што ја свикнува претседателот на Собранието, претседава претседателот на Собранието.

Член 86

Ако по заклучување на претресот соборите одлучат и одлуката да ја донесат на заедничката седница од претходниот член, делегатите на секој собор гласаат одделно. Редот и начинот на гласањето го утврдуваат договорно претседателите на соборите.

Член 87

По однос на другите прашања за работата на заедничката седница на два или на сите собори на делегатите, сообразно се применуваат одредбите на овој деловник за работа на заедничката седница на сите собори.

VI. ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО И ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

1. Претседател на Собранието

Член 88

Претседателот на Собранието:

— ги организира и свикнува заедничките седници на сите собори на делегатите и раководи со нив;

— дава иницијатива за претресување на одделни прашања од делокругот на Собранието и неговите органи и тела и се грижи за усогласување на нивната работа;

— ја поттикнува меѓусебната соработка на соборите на делегатите како и соработката на органите и телата на Собранието;

— се грижи за примената на овој деловник, за спроведување на начелата на јавност во работата и за остварувањето на правата на делегатите.

Претседателот на Собранието ги потпишува сите акти што ги донесува Собранието, освен препораките на одделните собори.

Член 89

Претседателот на Собранието има право на соборите и на телата на Собранието да им предложи да расправаат за прашања од нивниот делокруг и да учествува во расправата по сите прашања што се на дневен ред на седниците на соборите и телата на Собранието.

Член 90

Претседателот на Собранието, во случај на отсутност или спреченост, го заменува заменикот на претседателот на Собранието.

Заменикот на претседателот на Собранието му помага на претседателот на Собранието во работата и во договор со него врши определени работи од неговиот делокруг.

2. Претседатели на соборите на делегатите

Член 91

Секој собор од редот на своите делегати избира претседател на соборот и негов заменик.

Претседателите на соборите на делегатите и нивните заменици се избираат на првите седници на соборите, на предлог на Комисијата за избор и именувања.

По однос на постапката за избор и разрешување на претседателите на соборите на делегатите и нивните заменици сообразно се применуваат посебните одредби за избор од глава IV на овој деловник.

Член 92

Претседателот на соборот на делегати:

— го претставува соборот,

— се грижи за организирање на работата на соборот,

— покренува иницијатива за претресување одделни прашања од делокругот на соборот,

— се грижи за усогласување на работата на соборите и соработка со другите собори,

— се грижи за применувањето на овој деловник,

— се грижи за спроведувањето на начелата на јавност во работата на соборот,

— ги потпишува препораките и заклучоците што соборот ги донесува самостојно,

— се грижи за остварување на правата на делегатите на соборот,

— врши и други работи предвидени со овој деловник.

Член 93

Замениците претседатели на соборите ги заменуваат претседателите во случај на нивна отсутност или спреченост на работа.

VII. КОМИСИИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО И СОБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ

Член 94

За следење и проучување на определени прашања, за изготвување на предлози на самоуправни општи и други акти, како и за вршење на други работи за потребите на Собранието и работи од заеднички интерес на неговите собори, Собранието покрај работните тела утврдени со Статутот на Заедницата, формира комисиии и други постојани и повремени работни тела.

Член 95

Постојаните и повремени комисиии и други работни тела се формираат со посебна одлука што се донесува на заедничка седница на сите собори на делегатите или во истоветен текст на одделни седници на сите собори.

Со одлуката за формирање комисија или друго работно тело се определува нивниот делокруг, овластувањата и составот.

Член 96

Секоја комисија или друго работно тело има претседател и определен број членови.

Претседателот и членовите на комисиите се избираат од редот на делегатите во Собранието со соодветна застапеност на сите собори на делегатите.

Определен број членови на комисиите и другите работни тела на Собранието можат да се избираат и од редот на стручните и јавни работници, со тоа што бројот на членовите од редот на стручните и јавни работници не може да биде поголем од бројот на членовите што се бираат од редот на делегатите.

Член 97

Претседателот и членовите на постојаните комисиии и други работни тела се бираат за време од 4 години.

Претседателот и членовите на комисија или друго работно тело како и одделни нивни членови можат да бидат разрешени и пред истекот на времето за кое се избрани.

Член 98

Комисијата или друго работно тело можат да одлучуваат ако на седницата присуствуваат мнозинството на членовите на телото. Одлуката се донесува со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 99

Комисиите и другите работни тела на Собранието меѓусебно соработуваат и по одредени прашања можат да одржуваат заеднички седници.

Заеднички седници на две или повеќе комисиии и други тела на Собранието свикнуваат договорно претседателите на соодветните тела. На заедничка седница на две или повеќе комисиии или други работни тела, членовите на секое од телата гласаат одделно.

Член 100

За проучување на одделни прашања од својот делокруг за составување на извештаи по овие прашања, како и за изготвување на нацрти на акти, комисиите и другите тела можат да образуваат работни или стручни групи.

Членовите на работните или стручни групи се именуваат од редот на членовите на комисијата односно друго тело, од редот на работниците на Стручната служба на Заедницата и од редот на одредени стручни и јавни работници.

За проучување на одделни прашања од својот делокруг, комисиите и другите тела можат да предложат Собранието да одлучи да се ангажираат научни и други институции или одделни стручни лица.

Член 101

За разгледување на одредени прашања од самостојниот делокруг на соборите на делегатите, за изготвување на предлози на самоуправни општи акти, како и за подготвување на работата на соборите, соборите на делегатите можат да формираат свои постојани или повремени комисиии и други работни тела.

Комисиите и другите тела од ставот 1 на овој член се формираат со одлуката на соборот.

Со одлуката за формирање на работното тело на соборот се утврдуваат и неговите задачи, составот и начинот на работа.

Член 102

Во работите од рамноправниот делокруг на два собора на Собранието, надлежните собори на делегатите можат да формираат заеднички постојани или повремени комисиии и други работни тела.

Со одлуката за формирање на заедничките тела од претходниот став се определуваат делокругот, составот и овластувањето на работното тело.

Одлуката е донесена кога ќе се усвои во истоветен текст во соборите што го формираат заедничкото тело.

Член 103

Актите што ги донесуваат комисиите и другите работни тела на Собранието, ги потпишуваат претседателите на тие тела.

По однос на начинот на работење на комисиите и другите работни тела на Собранието и на соборите на делегатите сообразно се применуваат одредбите на овој деловник, освен ако со одлуката за формирање на работното тело не е поинаку определено.

VIII. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА

Член 104

Заради извршување на работите од својот делокруг Собранието, соборите на делегатите и органите и телата на Собранието донесуваат програми и планови за својата работа.

Со програмите и плановите за работа се утврдуваат задачите и работите на Собранието, соборите на делегатите, органите и телата на Собранието и начинот и времето на нивното извршување.

Член 105

Програмите за работа се утврдуваат за период од 1 година, а можат да се утврдат и за подолг период.

Член 106

На заедничка седница на сите собори на делегатите, Собранието утврдува основна програма за работа на Собранието за една година.

Програмите на соборите на делегатите и органите и телата на Собранието се утврдуваат во согласност со основната програма на Собранието.

Член 107

При утврдувањето на програмите за работа Собранието, соборите на делегатите и органите и телата на Собранието ги земаат предвид предлозите на делегатите, програмите за работа на другите собори, предлозите на Извршниот одбор и Стручната служба на Заедницата, како и предлозите на општествено-политичките заедници и организации и работните и други организации.

Во текот на изготвувањето и утврдувањето на програмите за работа соборите на делегатите и органите и телата на Собранието меѓусебно соработуваат заради усогласување на своите програми за работа.

Пред усвојување на програмата за работа нацртите на програмите за работа, соборите му ги доставуваат на Извршниот одбор на мислење.

Програмите за работа се донесуваат во согласност со одредбите на овој деловник.

Член 108

Врз основа на утврдените програми за работа, Собранието и соборите на делегатите утврдуваат периодични планови за својата работа.

IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 109

Работата на Собранието, неговите собори, органи и тела е јавна.

Член 110

За подоследно остварување на јавноста во работата Собранието обезбедува услови редовно да ја известува јавноста за својата работа и за работата на органите и телата на Собранието и за нивните одлуки и ставови по прашањата што ги претресуваат.

На работните луѓе им се достапни и информативните и документационите материјали во врска со прашањата што се разгледуваат во Собранието.

Член 111

На работните луѓе им се обезбедува слободен пристап на седниците на Собранието, Извршниот одбор и работните тела на Собранието.

Член 112

На седниците на Собранието, Извршниот одбор и работните тела на Собранието можат да присуствуваат претставници на општествено-политичките организации, општествено-политичките заедници и претставници на Стручната служба на Заедницата. Претставниците од ставот 1 на овој член можат да учествуваат во работата на седниците без право на одлучување.

Член 113

Претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање на граѓаните имаат право да присуствуваат на седниците на Собранието, Извршниот одбор и работните тела на Собранието и за нивната работа да ја известуваат јавноста.

Член 114

За известувањето на јавноста, како и за остварувањето на правата на претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање на граѓаните и за обезбедувањето услови за нивната работа во Собранието, се грижи секретарот на Заедницата.

X. АКТИ НА СОБРАНИЕТО

Член 115

Во вршењето на работите од својата надлежност, Собранието донесува Статут, самоуправни општи и други акти, финансиски план, завршна сметка, програма, решенија, заклучоци и препораки. Соборите на делегатите на Собранието, во работите од својата надлежност, донесуваат самоуправни општи и други акти, решенија, заклучоци и препораки.

Член 116

Донесување на самоуправни, општи и други акти што ги донесува Собранието и неговите собори, како и менување и дополнување на постојните акти можат да предложат: секој делегат во Собранието, делегациите на членовите на Заедницата, Извршниот одбор на Собранието, работните тела на Собранието и секретарот на Заедницата.

Член 117

За предлог за донесување, изменување или дополнување на самоуправен општ акт се изјаснува Извршниот одбор на Собранието. Ако Извршниот одбор не го усвои предлогот должен е за тоа да го извести предлагачот.

1. Амандмани

Член 118

Предлог за измена или дополнување на предлог акт што е ставен на дневен ред на седницата на Собранието или на собор на делегатите на Собранието се поднесува во вид на амандман. Амандман можат да поднесат:

— делегат на Собранието,

— надлежно тело на Собранието, односно други органи кои според Статутот на Заедницата и овој деловник имаат право да поднесат предлог за донесување на општ акт.

Член 119

Амандман се поднесува писмено пред седницата, а може да се поднесе и во тек на седницата до завршување на претресот.

Член 120

Ако со амандманот се предлагаат битни измени во текстот на предлогот, Собранието односно соборот на делегатите можат да одлучат да се прекине седницата на Собранието односно на соборот и амандманот да се упати на надлежното тело за разгледување и давање на мислење.

Амандманот на подносителот на предлогот како и амандманот со кој се согласил подносителот на предлогот се сметаат за составен дел на предлогот.

Член 121

Ако предлагачот не го прифати амандманот, по завршување на претресот по предлог актот се одлучува за прифаќање или за неприфаќање на амандманот, а потоа за предлог актот во целина.

2. Јавна дискусија по актите на Собранието

Член 122

Статутот на Заедницата како предлог статут се става на јавна дискусија.

Собранието може да одлучи да стави на јавна дискусија и други самоуправни општи акти пред нивното конечно усвојување, а особено самоуправни општи акти со кои се утврдуваат правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

Член 123

Актите што се ставаат на јавна дискусија се доставуваат задолжително на Собранието на општината Тетово, на општествено-политичките организации — Тетово, како и на другите самоуправни организации и заедници за кои ќе одлучи Собранието на Заедницата.

Статутот на Заедницата се објавува во дневниот печат во вид на посебна брошура.

Јавната дискусија по Статутот на Заедницата трае 30 дена.

Член 124

Јавната дискусија ја организира и следи Извршниот одбор на Собранието. Извршниот одбор му поднесува на Собранието извештај за резултатите од јавната дискусија.

Извештајот за резултатите од јавната дискусија ги опфаќа мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија.

Член 125

Откако ќе го прими извештајот за резултатите од јавната дискусија Собранието, односно надлежниот собор, отвора претрес по предлог актот при што задолжително се земаат предвид мислењата и предлозите што биле изнесени во јавната дискусија.

3. Донесување на актите**Член 126**

По предлог актот ставен на дневен ред на седницата на Собранието односно надлежните собори на делегатите се води претрес.

По завршениот претрес по предлог актот Собранието односно надлежниот собор можат да го усвојат, да го одбијат или да го вратат предлог актот на предлагачот заради дополнување.

Член 127

Самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието и неговите собори ги потпишува претседателот на Собранието.

Член 128

Статутот, општите самоуправни и други акти што ги донесува Собранието се објавуваат во „Службен весник на СРМ“.

Член 129

Одредбите на овој деловник што се однесуваат на постапката за донесување и објавување на самоуправните општи и други акти на Собранието се применуваат и по однос на измените и дополнувањата на тие акти.

Кога некој општ акт претрпи повеќе измени и дополнувања, Извршниот одбор на Собранието го утврдува и објавува пречистениот текст на тој акт.

XI. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ**Член 130**

За работата на Собранието на заедничка седница на сите собори, за работата на соборите на делегатите на одвоени седници се води записник.

Записникот го води определен работник на Стручната служба на Заедницата.

Член 131

Записникот содржи основни податоци за работата на седницата, а особено за предлозите што се поднесуваат на седницата и за одлуките што се донесени.

Во записникот се внесуваат резултатите од гласањето по одделни прашања.

Делегатот кој на седницата издвоил мислење може да побара во записникот да се внесат битните делови од неговата изјава.

Член 132

Записникот им се доставува на сите делегати најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на наредната седница.

Член 133

Записникот на кој не се ставени забелешки, односно записникот во кој согласно со усвоените забелешки се извршени измени, се смета за усвоен.

Усвоениот записник од заедничката седница на сите собори на делегатите го потпишува претседателот на Собранието и записничарот.

Член 134

Записникот од заедничката седница на два надлежна собора се усвојува на следната заедничка седница на тие собори.

Усвоениот записник го потпишуваат претседателите на соборите и записничарот.

Член 135

Записникот за работата на седницата на одделен собор се усвојува на наредната седница на тој собор.

Усвоениот записник го потпишува претседателот на соборот и записничарот.

Член 136

За седниците на Собранието и соборите на делегатите можат да се водат стенографски белешки. Стенографските белешки им се ставаат на увид на делегатите на нивно барање.

Член 137

Секој делегат има право да побара во стенографските белешки да се извршат исправки во неговото излагање.

За основаноста на барањето за исправки во стенографските белешки се одлучува на седницата без претрес.

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 138**

Измени и дополнувања на овој деловник можат да предложат:

- најмалку 15 делегати на Собранието,
- Извршниот одбор на Собранието.

Член 139

Овој деловник влегува во сила со донесувањето.

Број 0205-949/1
28 јуни 1974 година
Тетово

Претседател на Собранието,
Звонко Блажевски, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА**

При овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на Мара Чуркоска од село Мислешчево, Струга, против Стојан Чуркоски од село Драслајца, сега со непозната адреса во Австралија. Поради тоа, на тужениот, согласно член 77 став 2 точка 4 од ЗПП, поставен му е привремен застапник адв. Јован Дербанов од Битола, кој ќе го застапува сè додека тужениот или негов полномошник не се јават пред судот.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 164/73. (113)

При овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на Манте Каплан од Струга, против Анифа Манте, родена Јашаревик, од село Паланка, Брчко, сега со непозната адреса. Поради тоа, на тужената, согласно член 77 став 2 точка 4 од ЗПП, за привремен застапник поставен ѝ е Јован Дербанов од Битола, кој ќе ја застапува сè додека таа или нејзин полномошник не се јават пред судот.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 254/74. (114)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Вера Станоевска од Штип, ул. „Сутјеска“ бр. 75, поднесе до овој суд тужба за развод на брак, против тужениот Бојко Костадинов од Штип, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, ја определува за застапник Васка Кралева, приправник при Окружниот стопански суд во Штип и делото ќе се решава во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 190/73. (115)

Амида Дестанова од Штип поднесе до овој суд тужба за развод на брак, против Шериф Вејселов од Штип, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, ја определува за застапник Васка Кралеза, приправник при Окружниот стопански суд во Штип и делото ќе се разгледува во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 221/74. (116)

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 562, страна 184, книга VIII е запишано следното: Се бришат од регистарот на стопанските организации согласно одлуката на Одборот за привремена управа при Филијалата во Гостивар, на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје следните продавници:

1. Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице, во село Дебреше, од рег. бр. 562, страна 318, книга VI;
2. Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице, во село Стенче, од рег. број 562, страна 318, книга VI;
3. Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице, во село Долна Бањица, од рег. бр. 562, страна 318, книга VI;
4. Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице, во село Градец, од рег. број 562, страна 318, книга VI.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 550 од 12. VI. 1973 година. (897)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. број 1535, страна 191, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на стопанските организации Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, улица „Битлазарска“ број 41, на Земјоделската задруга „Црвен Камен“, село Видовиште, Кочанско, согласно со одлуката на задружниот совет број 07-740/1 од 28. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 554 од 13. VI. 1973 година. (908)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 1256, страна 1507, книга V е запишано следното: Бирото за туризам и меѓународна размена на младина и студенти на Македонија — Скопје, улица „Орце Николов“ бб, согласно одлуката на Советот на Бирото за туризам и меѓународна размена на младина и студенти на Македонија — Скопје, број 0101/468 од 30. V. 1973 година, од одржаната седница на 19. V. 1973 година, се организира во ОЗТ и во иднина фирмата ќе гласи: „Интермакедонија“ — туристичка организација — Скопје, улица „Орце Николов“ бб.

Согласно со одлуката на Советот на „Интермакедонија“ — туристичка организација — Скопје, број 0101/468 од 30. V. 1973 година, од одржаната седница на 19. V. 1973 година, дејноста на „Интермакедонија“ — туристичка организација — Скопје во иднина се проширува и со: вршење продажба на билети за домашен и меѓународен авионски сообраќај и други билети за железнички, патен, речен и поморски сообраќај; вршење менувачка служба и продажба на сувенири и др. туристичка пропаганда и сите видови туристички услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 567 од 15. VI. 1973 година. (911)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен

труд, рег. бр. 562, страна 184, книга VIII е запишано следното: Филијалата во Гостивар — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице, на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 03-2652 од 15. XI. 1972 година се става под временна управа за времетраење од една година, сметано од денот на донесувањето на одлуката.

За членови на привремената управа со горечитираната одлука се назначени следните лица: Николиќ Тодор, пом. генерален директор за комерцијални работи на Комбинатот — претседател на привремениот одбор; Георгиевски Георги, шеф на одделението за внатрешен промет во дирекцијата на Комбинатот; Симевски Александар, директор на „Жито Македонија“ — Филијала во Тетово, член на привремениот одбор, кои истовремено филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

На досегашните потписници на споменатата филијала и тоа: Боро Исајловски, директор, Симо Поповски и Ѓоре Андреевски им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Со одлуката на Централниот работнички совет на работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје број 870 од 1. IV. 1973 година, од одржаната седница на 26. III. 1973 година, Симевски Александар е разрешен од функцијата член на времената управа на филијалата во Гостивар и му престанува правото за потпишување на филијалата.

За нов потписник на споменатата филијала со горенаведената одлука е назначен Јанко Филиповски, претседател на привремената управа, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Тодор Николиќ и Георгиевски Георги, членови на времената управа и новоназначениот потписник Алексоски Трајко, раководител на стопанско-сметководниот сектор на Филијалата во Гостивар.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 205 од 12. VII. 1973 година. (1072)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. III. 1973 година, рег. бр. 279, реден број 3 е запишано следното: Се брише од регистарот Здруженото претпријатие „Интекс“ — Скопје — Организација во состав Фабрика за сурови ткаенини „Овче Поле“ — Св. Николе.

На регистарски лист бр. 463, реден број 1 во истиот регистар е запишано основањето на основна организација на здружен труд под фирма: „Макотекс“ — Скопје — Основна организација на здружен труд „Снитекс“ — текстилна фабрика — Св. Николе. Предмет на работењето на ООЗТ е производство на сите видови ткаенини од сите видови предива.

В. д. директор на ООЗТ е Александар Јосифовски.

Основната организација на здружен труд „Снитекс“ — Св. Николе е со својство на правно лице и нема супсидијарна одговорност кон „Макотекс“ — Скопје и обратно.

Овластени лица за потпишување на фирмата се: в. д. директорот Александар Јосифовски и Боро Милошев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 42/73. (1019)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 8, страна 189, книга II се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Кик“ — Куманово при Градежното претпријатие „Козјак“ — Куманово со след-

ните податоци: Основна организација на здружен труд „Кик“ — Куманово (Железничка станица Ново Куманово). Предмет на работењето на ООЗТ е производство на сите видови градежен материјал од гранката 121 (блокови, монти, гитер тули, керамики и капаки), како и вршење продажба на мало и големо на тие производи и вршење транспортни и утоварни услуги и превоз на сировина за своето производство.

ООЗТ ќе ја потпишува Јосифовски Јордан, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 701 од 16. VII. 1973 година. (1075)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. V. 1973 година, рег. бр. 6/64, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Кузмановски Вангел, в. д. директор на Производно-услужниот погон „Машиноремонт“ — Битола, на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агромеханика“ — Скопје.

Се овластува Чајковски Јован, директор, покрај досегашниот потписник Иракли В. Зоци, раководител на стопанско-сметководниот сектор, да го потпишува производно-услужниот погон.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 234/73. (934)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. V. 1973 година, рег. бр. 19/73, книга I е запишано следното: Седиштето на „Транско“ — претпријатие за автотранспорт и меѓународна шпедиција се преместува од Скопје во Битола — согласно решението на Собранието на град Скопје број 07-27979 од 28. XII. 1972 година, потврда на Собранието на општина Битола бр. 03-4626/1 од 17. I. 1973 год. и решението на Окружниот стопански суд — Скопје Фи. бр. 100 од 15. II. 1973 г. Предмет на работењето е:

— внатрешен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, јавни складишта, стопанисување со згради во своја сопственост;

— ќе врши меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стока и патници — друмски;

— обавување на шпедитерски услуги во земјата и странство, меѓународна шпедиција, локо шпедиција, утовар, растовар, претовар на стоки со своја и изнајмена работна рака и посредување при осигурувањето на стоки и туристичка дејност;

— продажба на горива и мазива, консигнација на автоделови, продажба на автоделови и гуми и внатрешен промет на возила, која дејност ќе ја обавува преку единицата за автотранспорт во Битола.

Им престанува овластувањето на Димитар Димитровски, в. д. генерален директор и Никола Петковски, пом. комерцијален директор.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се: Стојан Чулаковски, в. д. генерален директор, Димче Јанковски, в. д. пом. генерален директор по комерцијални прашања, Стево Бојачиев, директор на ООЗТ, Јуле Атанасова, директор на финансиски сектор.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, со решението број 20039 од 13. XII. 1962 година и НО на општината Битола број 03-7807 од 19. XII. 1962 година.

Претпријатието е конституирано на 20. I. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 206/73. (940)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. III. 1973 година, рег. број 431, реден бр. 26 е запишано следното: Шивачкото претпријатие „Васил Доганџиски“ од Штип се присоединува кон Модната конфекција „Астибо“ — Штип.

Присоединувањето е извршено врз основа на одлуката од 10. VI. 1972 год. на Шивачкото прет-

пријатие „Васил Доганџиски“ — Штип и одлуката од 27. XI. 1972 година на Модната конфекција „Астибо“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 47/73. (1021)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 434, страна 271, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово Атанас Каракамчев, финансиски директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението број 02-830 од 5. V. 1973 година на Земјоделскиот комбинат „Анска Река“ — Валандово.

За нов потписник на „Анска Река“ — земјоделски комбинат — Валандово со решението на комбинатот број 02-830 од 5. V. 1973 година е назначен Коста Стојчев, в. д. финансиски директор, кој комбинатот во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник м-р инженер Тодор Невеселов, директор, сметано од 22. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 505 од 24. VII. 1973 година. (1069)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 174, страна 495, книга I е запишано следното: Дејноста на Металско-индустриското претпријатие „Искра“ — Куманово, согласно со одлуката на работничкиот совет број 02-4078 од 22. IX. 1972 година во иднина се проширува и со изработка на инвестиционо-техничка документација за градежни објекти како: работни простории, магацински простории, складишта, настрешници, станбени објекти, спортски објекти и слично, а се од челично-железни конструкции и останати градежни материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 716 од 17. VII. 1973 година. (1076)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 304, страна 603, книга II е запишано следното: Кон Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово согласно одлуката на соборот на работниците на работната заедница на ШИК „Јелак“ — Тетово, број 02-2150 од 20. VI. 1973 година и одлуката на соборот на работните луѓе на Занаетчиското услужно претпријатие „Благоја Митревски“ од Струга, број 01-61/2 од 19. VI. 1973 година се присоединува Занаетчиското услужно претпријатие „Благоја Митревски“ — Струга.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 629 од 27. VI. 1973 година. (1081)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1578, страна 373, книга VII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд Водна заедница — Скопје при „Водостопанство“ — претпријатие за стопанисување со води — Скопје со следните податоци под фирма: Основна организација на мелиоративни системи во Скопје и Кичево, је, ул. „Загребачка“ бр. 27-б. Предмет на работењето на ООЗТ е одржување, чистење и експлоатација на мелиоративни системи во Скопје и Кичево, како основна дејност. Како проширена дејност ООЗТ ќе врши уредување и реконструкција на мелиоративни канали и порои, како и изведување на хидротехнички објекти, узгој, тов и лов на риба, експлоатација на камен, песок и чакал за свои потреби и за потребите на трети лица.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Дамјановски Генација, в. д. директор и Илиевски Душан. Потпишувањето пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 632 од 28. VI. 1973 година. (1105)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1284, страна 138, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на „Уникоимпекс“ — деловно здружение за унапредување на економските односи со странство и другите подрачја во земјата — Скопје Никола Киријас, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието „Стокопроект“ експорт-импорт — Скопје, број 02-2802 од 1. X. 1970 година, од одржаната седница на 23. IX. 1970 година.

За нови потписници на „Уникоимпекс“ — деловно здружение за унапредување на економските односи со странство и другите подрачја во земјата — Скопје, согласно со одлуката на управниот одбор на Деловното здружение за унапредување на економските односи со странство и другите подрачја во земјата „Уникоимпекс“ — Скопје, од одржаната седница на 3. IX. 1968 година се назначени следните лица: Илија Црвенковски, в. д. генерален директор, Митре Каркинески и Киро Милосовски, кои истото ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 13. III. 1973 година.

За потпишување на пријави за заклучена работа, за увоз-извоз и пресметковни листи на „Уникоимпекс“ — деловно здружение за унапредување на економските односи со странство и другите подрачја во земјата — Скопје со одлука на управниот одбор на Деловното здружение „Уникоимпекс“ — Скопје од одржаната седница на 3. IX. 1968 година се назначени Марија Длака и Нада Хаџићомова.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 372/72 од 13. VII. 1973 година. (1107)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1472, страна 827, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител Димеска Симка, на продавницата во Скопје, ул. „Београдска“ бр. 57/Б, на Фабриката за чевли „Нада“ — Зрењанин е разрешена од должност со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 20. IV. 1973 година. За раководител на продавницата е назначена Петрушева Олга, која нема да биде потпишник, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 473 од 24. VII. 1973 година. (1111)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 669, страна 179, книга VIII е запишано следното: Одлуката за организирање на ООЗТ — филијала за внатрешен промет во Белград, улица „Партизански пут“ број 1, при работната организација „Агромакедонија“ — деловно здружение за полјоделство и механизација експорт-импорт — Скопје станала правосилна — конечна, бидејќи во смисла на член 36 и 38 од Законот за конституирање и упис во регистарот на организациите на здружен труд не е запишано во судскиот регистар при овој суд предбележба дека е заведен спор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 794 од 27. VII. 1973 година. (1116)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 418, страна 647, книга III се врши пренотација на одлуката за издвојување на СОЗТ со својство на правно лице „Вардар“ — Градско од составот на ЗИК „Повардарие“ — Неготино, поради присоединување кон друга работна организација — Агрокомбинат „Лозар“ — Титов Велес, согласно со одлуката на СОЗТ „Вардар“ — Градско, со својство на правно лице, број 02-784/1 од 9. VI. 1973 година и записникот од 8. VI. 1973 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 586 од 28. VI. 1973 година. (1117)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 546, страна 421, книга III е запишано следното: Кон Агрокомбинат „Лозар“ — Титов Велес, согласно со заклучокот на работничкиот совет на СОЗТ со својство на правно лице „Вардар“ — Градско, на ЗИК „Повардарие“ — Неготино број 1456 од 7. XI. 1972 година и одлуката на централниот работнички совет на Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес, број 02-8144 од 22. X. 1972 година се присоединува СОЗТ „Вардар“ — Градско со својство на правно лице на ЗИК „Повардарие“ — Неготино.

Се брише од регистарот на организациите на здружен труд од рег. број 418, страна 203, книга III СОЗТ „Вардар“ — Градско со својство на правно лице, на ЗИК „Повардарие“ — Неготино, бидејќи се присоединува кон Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес, согласно со горечитираниот заклучок и одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 725 од 19. VII. 1973 година. (1118)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1510, страна 108, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд продавницата „Пазар“ во Скопје, ул. „Пазар Тафталиџе“, на Трговското претпријатие „Конекс“ — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 5. VI. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 630 од 29. VI. 1973 година. (1101)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 174, страна 473, книга II се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — трговска мрежа „Југохром“ при Хемиско-електрометалуршки комбинат „Југохром“ — село Јегуновце со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд — трговска мрежа „Југохром“ — село Јегуновце — населба „Југохром“. Предмет на работењето на ООЗТ е промет со сите производи на ХЕК „Југохром“ — село Јегуновце; промет со отпад и отпадни материјали, жив добиток, живина и нивни производи, како и производи за нивна исхрана и заштита; со сите земјоделски производи, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; со огревно дрво, јаглен, нафта, нафтени деривати, мазира и масла, производство и промет со градежни материјали; промет со сите видови на индустриско-прехранбена стока; промет со сите видови производи на следните индустриски гранки: електро-техничка, метална (обена и црна металургија), градежна, дрвна, хартија, текстилна, кожна, чевларска, гума и каучук, пластичко-графичка, керамичка, неметали, возила и делови за возила и друг прибор, канцелариски материјали, школски прибор, таксени, поштенски и судски марки, земјоделски алати и машини, галантерија, бижутерија и стока за широка потрошувачка; сообраќајни и агенциски услуги.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Петровски Владо, директор и Бурганидин Мухедини. Потпишувањето е поединечно.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 540 од 25. VI. 1973 година. (1119)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 171, страна 215, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Стоковна кука „Ѓорче Петров“ — Ѓорче Петров при „Интерпроект“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд — Стоковна кука „Ѓорче Петров“ во Ѓорче Петров, ул. „Маршал Тито“ број 10. Предмет на работењето на

ООЗТ е трговија на големо и мало со сите видови на текстилна стока, разна конфекција, базарски стоки, метална галантерија, електроинсталациони и термички уреди, звучни музички апарати, разни хемикалии, намештај, стакло, порцелан, разни универзални стоки за широка потрошувачка, кожна галантерија и прибор, парфимерија и козметика и детски играчки.

ООЗТ ќе ја потпишува Славковски Ѓорѓе, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 711 од 3. VIII. 1973 година. (1128)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 789, страна 142, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Кичево при „Електромакедонија“ — претпријатие за дистрибуција на електрична енергија — Скопје со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд — Кичево, улица „Тане Цалески“ број 5. Предмет на работењето на ООЗТ е: купување и продажба на електрична енергија, експлоатација на електроенергетски објекти и уреди; изградба, реконструкција и ремонт на електрични инсталации, изработка и монтажа, поправка и контрола на електроенергетски постројки, опрема, уреди и инструменти; електроинсталатерски и електромонтерски услуги; вршење на транспортни и автомеханички услуги, како и угостителски услуги за свои потреби.

ООЗТ ќе ја потпишува Трајаноски Ефтов Благоја, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 585 од 31. VII. 1973 година. (1131)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 591, страна 651, книга III е запишано следното: Дејноста на „Тиквешкомерц“ — трговско претпријатие за промет на големо и мало — Кавадарци, согласно со одлуката на советот на работната заедница, број 364 од 9. IV. 1973 година, во иднина се проширува и со промет на жива стока и сточарски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 332 од 25. VII. 1973 година. (1133)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1590, страна 434, книга VII е запишано следното: Перо Ристовски, досегашен в. д. директор на „Личанка“ — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, улица „Деловен центар“ Бутел II, барака 13, со одлуката на работната заедница број 743 од 11. IV. 1973 година е назначен за директор и во иднина на оваа должност претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 12. IV. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 369 од 24. VII. 1973 година. (1138)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 65, страна 285, книга VI е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие за промет со технички материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хартија и фотоматеријали „Центрохемија“ увоз-извоз — Скопје и тоа: Котевски Тод, директор на финансиско-сметководен сектор, Блажевски Боро, шеф на сметководството, Трпчевски Ѓорѓи Димитар, генерален директор, Максимовски М. Александар, пом. генерален директор, Гуровски М. Стојан, шеф на деловницата увоз-извоз, Атанасова Душанка, в. д. шеф на сметководството,

претпријатието во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Шаровски Љубомир, пом. генерален директор, сметано од 18. VII. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 761 од 30. VII. 1973 година. (1139)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 477 страна 1330, книга I е запишано следното: Симеонски Михајло, досегашен раководител на Претставништвото во Скопје, ул. „256“ VIII колосек, на „Коммерце“ — Љубљана е разрешен од должност и за нов раководител на истото е назначен Димески Благоја, кој нема да биде потписник, бидејќи истото се потпишува, задолжува и раздолжува од матичното претпријатие, сметано од 26. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 424 од 26. VII. 1973 година. (1140)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 688, страна 121, книга VIII е запишано следното: На досегашниот главен директор на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје инженер Никола Сократов Адамов му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на централниот работнички совет, број 02-897 од 4. VI. 1973 година.

За главен директор на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје со горенаведената одлука е назначен м-р Томислав П. Атанасовски, кој истиот во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Младен Божиновски, сметано од 15. VI. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 597 од 6. VIII. 1973 година. (1141)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 664, страна 213, книга VIII е запишано следното: Досегашниот директор на Шумското стопанство „Караџица“ — Скопје инженер Живко Методи Минчев со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 1. VIII. 1972 година е назначен за наредниот четворогодишен мандатен период за директор и како таков истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Томислав Атанасовски, раководител на Економската единица — Скопје и Живко Илиевски, секретар — правник.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 741 од 20. VII. 1973 година. (1142)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1578, страна 200, книга VIII се врши пренотација дека ООЗТ „Новоградба“ — Скопје, при Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје има покренато спор пред овој суд, против одлуката за организирање на ООЗТ Водна заедница — Скопје при Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје, а што се гледа од приложената тужба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 634 од 3. VIII. 1973 година. (1143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 666, страна 209, книга VII е запишано следното: Дејноста на Деловната единица — Продавница во Белград, улица „Маршал Толбухин“ број 38, на „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје, согласно со одлуката

на работничкиот совет на „Газела“ — Скопје, број 02-5260 од 6. IV. 1973 година, од одржаната седница на 19. XII. 1972 година во иднина се проширува и со продажба на кожна галантерија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 685 од 7. VIII. 1973 година. (1144)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1621, страна 131, книга VIII е запишано следното: Седиштето на Основната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Филијала во Скопје, на „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана се преместува од улица „Административен центар“, Бутел II, барака 6, на улица „256“ 66 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 796 од 6. VIII. 1973 година. (1145)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 797, страна 724, книга VI е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Градежниот погон со самостојна пресметка на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје Тодоровски Чедомир, инженер, со одлуката на работничкиот совет на ЖТП — Скопје, број 421 од 15. V. 1973 година е назначен за директор на оваа должност и истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 28. VI. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 653 од 7. VIII. 1973 година. (1148)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 948, страна 547, книга IV е запишано следното: Се брише од регистарот на организациите на здружен труд, од рег. бр. 948, страна 545, книга IV „9 Мај“ — електроинсталатерска занаетчиска услужна задруга — Скопје, бидејќи се дели на две занаетчиски услужни задруги под назив: „Електровод“ — електроинсталатерска задруга Скопје и „Фазамонт“ — електроинсталатерска задруга — Скопје, согласно со одлуката на работната заедница од одржаната седница на 10. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 795 од 27. VII. 1973 година. (1150)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 228, страна 295, книга III е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Градската дрводелска машинска работилница „Богдан Каракостов“ — Титов Велес Манев Левков Илија со одлуката на работната заедница број 04-20/1 од 16. II. 1970 година е назначен за директор и истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Пренцов Страшов Никола, висококвалификуван столар, сметано од 18. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 518 од 24. VII. 1973 година. (1153)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 571, страна 401, книга III е запишано следното: Никола Котев, досегашен раководител на Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 91 на Фабриката за чевли „Нада“ — Зрењанин е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 20. IV. 1973 година. За раководител на продавницата е назначена Ајдарова Пандурка, која нема да биде потписник, бидејќи истата ја потпи-

шува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 474 од 24. VII. 1973 година. (1154)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 789, страна 142, книга VIII е запишано следното: Досегашниот потписник на Производниот погон во Тетово, со самостојна пресметка на доходот, на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електромакедонија“ — Скопје Манојловски Димитрије, шеф на сметководството, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на погонот, со одлуката на работничкиот совет број 011-916/1 од 14. V. 1973 година се назначени следните лица: Атанас Настовски, раководител на одделението за сметководство, план и анализа во заеднички служби на погонот и Димитрије Горчески, секретар на погонот, кои истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Буневски Благоја, директор, сметано од 28. V. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 523 од 7. VIII. 1973 година. (1156)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 174, страна 475, книга II се запишува дека одлуката за организирање на ООЗТ — трговска мрежа „Југохром“ — село Јегуновце, при работната организација Хемиско-електрометалуршки комбинат — село Јегуновце станала правосилна — коначна бидејќи во смисла на член 36 и 38 од Законот за конституирање и упис во регистарот на организациите на здружен труд не е запишано во судскиот регистар при овој суд, предбележба дека е заведен спор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 668 од 27. VII. 1973 година. (1155)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. VII. 1973 година, рег. бр. 56/70, книга I е запишано следното: Се овластуваат Борис Јаневски, технички директор и Методија Јошевски, шеф на сметководната служба, покрај досегашниот потписник Велибор Живковиќ, директор, да ја потпишуваат Фабриката за конзерви „Пелагонија“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 314/73. (1164)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. VII. 1973 година, рег. бр. 24/71, книга I е запишано следното: Централниот магазин во Битола, „ул. „1 Мај“ број 245, на Фабриката за чоколада и бонбони „Соко Нада Штарк“ — Београд, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Фабриката за чоколада и бонбони „Соко Нада Штарк“ — Београд број 155 од 2. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 301/73. (1167)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. VII. 1973 година, рег. бр. 22/72, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Блажевски Павлов Петар, досегашен директор на Основната организација на здружен труд „Охридско Езеро“ — Охрид, на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје.

Се овластува Дејаноски Павле Петар, директор да ја потпишува ООЗТ.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 316/73. (1170)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VII. 1973 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишано следното: Земјоделско-задружниот комбинат „Светлост“ — село Породин, Битола, се присоединува кон ЗИК „Пелагонија“ — Битола и престанува со својата самостојна работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуките на работните единици на ЗИК „Пелагонија“ — Битола, број 13-142, 02-1480, 15-155/2, 02-89, 12-230/2, 1183, 11-90/1, 02-492/2, 02-2552/1, 137, 1158 и 02-354/1 сите од 11. VII. 1973 година, одлуката број 1183 од 12. VII. 1973 година и одлуката на Земјоделско задружниот комбинат „Светлост“ — село Породин, бр. 03-1471/1 од 27. VI. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 292 и 293/73. (1168)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. VI. 1973 година, рег. бр. 13/70, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Дирекцијата за регионално просторно планирање — Охрид и гласи: Дирекција за просторно планирање — Охрид.

Се проширува дејноста на Дирекцијата за просторно планирање Охрид, уште со урбанистичко планирање.

Овие промени се извршени врз основа на одлуката на Координациониот одбор на Дирекцијата за регионално просторно планирање — Охрид, број 02-59 од 5. VI. 1973 година и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид, Уп. бр. 04-1612 од 26. VI. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 276/73. (1171)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1973 година, рег. бр. 14/60, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Шумското производно претпријатие „Галичица“ — Охрид, уште со вршење промет на големо и мало со огревно дрво и градежни материјали.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Шумското производно претпријатие „Галичица“ — Охрид, број 02-314/3 од 27. IV. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 287/73. (1172)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VII. 1973 година, рег. бр. 94/55, книга III е запишано следното: Дејноста на индустриското претпријатие „Езерка“ — Охрид се проширува уште со вршење промет на големо и мало со сувенири, украсни и уметнички предмети, предмети изработени од бакар и други легури, огрлици, нараквици, разгледници во црвено-бела боја и колор техника, бисери и разна бижутерија.

Предната промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на индустриското претпријатие „Езерка“ — Охрид, број 02-913 од 11. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 290/73. (1173)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. VII. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Продавницата во село Оровник, Охрид, на Трговското претпријатие „Охрид-

ски магазин“ — Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, број 02-1058 од 22. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 297/73. (1175)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. VII. 1973 година го запиша следното: се позволува уписот на ООЗТ — без својство на правно лице — Охрид, на „Треска“ — Скопје и истата се запишува во регистарот на организациите на здружен труд, кој го води овој суд, рег. бр. 20/71, книга II под фирма: Основна организација на здружен труд без својство на правно лице — Охрид, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 279/73. (1174)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VII. 1973 година, рег. бр. 1/65, книга II е запишано следното: Се овластува Крсте Јовановски, финансиски директор, покрај досегашниот инж. Бошко Радевски, генерален директор, да го потпишува Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 286/73. (1176)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. број 267, страна 396, книга VII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Напредок“ — Штип, улица „Гоце Делчев“ број 34 при „Ауто-македонија“ увоз-извоз Скопје, со следните податоци под фирма: Основна организација на здружен труд „Напредок“ — Штип, ул. „Гоце Делчев“ број 34. Предмет на работењето на ООЗТ е вршење на поправки и сервисни услуги на сите видови земјоделски машини, градежни машини и моторни возила и промет со стоки на големо и мало од трговската дејност: моторни возила, резервни делови и прибор.

ООЗТ ќе ја потпишуваат Панче Биков, директор, Митко Илиев, шеф на сметководството и Вречко Владимир, самостоен референт.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 760 од 28. XI. 1973 година. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 507, страна 1069, книга II е запишано следното: Дејноста на „Југоплод“ — трговско претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување, село Стојаково, Гевгелиско, согласно со одлуката на работничкиот совет број 01-1117/1 од 5. IX. 1973 година се проширува и со:

— организирање на земјоделско производство на сопствени или изнајмени земјоделски површини;

— кооперација со индивидуални земјоделски производители за организирање производство на земјоделски производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1003 од 4. XII. 1973 година. (1510)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. VIII. 1973 година, рег. бр. 213, реден број 17 е запишано следното: Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево основа Бензинска пумпа, со седиште во село Каменица, Делчево.

Дејноста на бензинската пумпа е продажба на нафта и нафтни деривати, авто-делови и гуми.

Раководител на бензинската пумпа е Никола Вангелов Јосифовски.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието од 30. VII. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 25/73. (1521)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. X. 1973 година, рег. бр. 462, реден број 51 е запишано следното: Се брише од регистарот Бифе-то број 24 во село Чешиново, Кочанско на Производното трговско претпријатие на големо и мало „Европа“ — Штип.

Бришењето на работната единица — Бифе број 24 се запиша во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 851 од 14. VII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 223/73. (1538)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 337, страна 425, книга II е запишано следното: На Трифуновски Цветан, досегашен раководител на Посебната угостителска единица — Ресторан „Златна ракавица“ при Спортското друштво — „Куманово“ — Боксерски клуб — Куманово му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста со решението на управниот одбор на Клубот „Куманово“ — Куманово, број 180 од 1. X. 1973 година.

За раководител на Посебната угостителска единица — Ресторан „Златна ракавица“ при Спортското друштво „Куманово“ — Куманово — Боксерски клуб — Куманово, со одлуката на управниот одбор на Клубот број 169 од 5. IX. 1973 година е назначен Ивановски Среќко, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1341 од 26. XI. 1973 година. (1512)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 458, страна 11, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на „Фем“ — фабрика за електроинсталациони материјали — Неготино-Вардар и тоа Димитар Тодоров Иванов, шеф на сметководството и Крсте Р. Неделков, технички раководител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должноста со одлуката на работничкиот совет број 0101-4859/3 од 22. XI. 1973 година.

За нови потписници со горенаведената одлука се назначени Тодоров Јованов Трајче, шеф на сметководството и Диме Стојчев Димев, шеф на гланско-аналитичката служба, кои фабриката во иднина ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Ристо Ѓорѓи Ѓорчев, в. д. директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1360 од 26. XI. 1973 година. (1513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1475, страна 836, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на Организацијата на здружен труд без својство на правно лице „Моневерзал“ — Скопје, улица „Никола Параунов“ број 16, на Трговското и посредничко претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Моноверзал“ — Прилеп Благоја Цветковски му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен

од должноста со одлуката на работничкиот совет број 828 од 12. XI. 1973 година.

За в. д. директор на организацијата со горенаведената одлука е назначен Ратко Петрески, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1321 од 22. XI. 1973 година. (1516)

КОНКУРСИ

Советот на Природно-математичкиот факултет — Скопје, врз основа на член 158 од Законот за високото школоство на СРМ,

распишува

К О Н К У Р С

1. Во смисла на член 150 од споменатиот Закон: 1. за по еден наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виш предавач доцент или предавач за предметите:

- физичка хемија I
- физика на тврдо тело
- мерна техника
- теориска физика

2. за еден асистент при Математичкиот институт;

3. за двајца асистенти при Хемискиот институт;

4. за еден асистент при Географскиот институт;

П. За избор на соработници и тоа:

— за еден асистент при Математичкиот институт;

— за двајца асистенти при Заводот за неорганска и аналитичка хемија;

— за тројца асистенти при Заводот за органска хемија и биохемија.

Пријавите, во четири примероци, од кои едната таксирана со 2 динари таксени марки се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот. Кон пријавата се приложува диплома за завршена високошколска настава (Природно-математички факултет), кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

За кандидатите кои ќе конкурираат за работното место асистент, посебен услов е познавање на еден странски јазик (англиски, француски, германски или руски), што ќе го докажат со уверение од соодветните катедри при Филозофскиот факултет или школата за странски јазици.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. (298)

Конкурсната комисија на Републичкиот хидрометеоролошки завод — Скопје

објавува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните приправнички работни места:

1. Два приправника со завршен земјоделско-шумарски факултет,
2. Еден приправник со завршен природно-математички факултет — група биологија.

Кон молбата таксирана со 2 динари, кандидатите ги прилагаат и следните документи:

- доказ за образованието,
- уверение за државјанство,
- уверение дека не се осудувани и дека не се под истрага,
- уверение за здравствената состојба,
- извод од матичната книга на родените, и
- препорака од Заводот за вработување.

Молбите со документите да се достават до Конкурсната комисија на Заводот, ул. „Коле Неделковски“ бр. 75 — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на неговото објавување.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги зема во разгледување.

Комисијата молбите ќе ги разгледува шесттиот работен ден по истекот на рокот за пријавување. (296)

Советот на ООЗТ — Земјоделски оддел во работната организација Земјоделско-шумарски факултет — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за избор и реизбор во следните звања и предмети:

1. За избор или реизбор на наставник во звањето доцент или вонреден професор по предметот Биохемија,

2. За избор на наставник во звањето доцент по предметот Индустриски култури.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школство на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет — ООЗТ — Земјоделски оддел — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во три примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (297)

СОДРЖИНА

	Стр.
467. Одлука за потврдување на Статутот на Заводот за рибарство на СРМ — Скопје	961
468. Одлука за потврдување на Статутот на Заводот за овоштарство на Социјалистичка Република Македонија — Скопје	961
469. Одлука за потврдување на Статутот на Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството — Скопје	961
470. Одлука за потврдување на Статутот на Вишата угостителска туристичка школа — Охрид	962
471. Одлука за потврдување на Статутот на Институтот за фолклор — Скопје	962
472. Одлука за потврдување на Статутот на Заводот за унапредување на сточарството на СРМ — Скопје	962
473. Одлука за потврдување на Статутот на Заводот за унапредување на лозарството и винарството на Социјалистичка Република Македонија — Скопје	962
474. Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје	963
475. Одлука за давање согласност на Статутот на Специјалната болница за коснозглобна туберкулоза — Охрид	963
476. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутот на Организацијата на здружен труд Драма на Македонскиот	

народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи	963
477. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутот на Организацијата на здружен труд Опера и балет на Македонскиот народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи	964
478. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутарната одлука на Македонскиот народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи	964
479. Одлука за потврдување на Статутот на Вишата земјоделска школа — Струмица	964
480. Одлука за потврдување на Статутот на Заводот за културно-просветен и наставен филм на СР Македонија — Скопје	964
481. Одлука за потврдување на Статутот на Економскиот институт на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје	965
482. Одлука за потврдување на Статутот на Филозофскиот факултет — Скопје	965
483. Одлука за потврдување на Статутот на Заводот за студии и проектирање при Архитектонско-градежниот факултет — Скопје	965
484. Одлука за потврдување на Статутот на Архитектонско-градежниот факултет — Скопје	966
485. Одлука за потврдување на Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје	966
486. Одлука за потврдување на Статутот на Народната банка на Македонија	966
487. Одлука за давање согласност на одредбите на Статутот на организацијата на здружен труд Сценска техника на Македонскиот народен театар — Скопје што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи	966
488. Одлука за давање согласност на Статутот на Специјалниот завод — Демир Капија	967
489. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за изградба на станови на учесниците во Народноослободителната војна — Скопје за 1973 година	967
490. Одлука за давање согласност на Договорот за критериумите и за висината на оптоварувањата на организациите на здружениот труд и граѓаните во 1974 година	967
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
246. Деловник на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово	969